


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
БИРО ЗА РАЗВОЈ И ОБРАЗОВАНИЕТО  
СКОПЈЕ-1

Примико:	Дк. 10.9.008		
Орг. единица	Број	Примик	Вредност
04	6522		

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр. 58/00 и 44/02) член 30 од Законот за основно образование („Сл. весник на РМ“ бр. 103/08), министерот за образование донесе наставна програма по предметот **физичко и здравствено образование** за I одделение за деветгодишно основно училиште за учениците со општен вид.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



НАСТАВНА ПРОГРАМА  
ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО  
ОШТЕТЕН ВИД

# ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕВЕТГОДИШНО  
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

I одделение



## 1. ВОВЕД

Предметот *физичко и здравствено образование* има значајно место во воспитно-образовниот процес во основното образование. Програмата по *физичко и здравствено образование* во процесот на наставата со учениците со општетен вид се реализира со посебни содржини, вежби и игри. Тие физички го активираат локомоторниот апарат и директно влијаат врз симетричниот и правилен раст и развој на ученикот, ја подобруваат неговата физичка способност и здравјето и го поттикнуваат на здрав начин на живеење. Планираните активности од оваа програма го поттикнуваат когнитивниот, психомоторниот, емоционалниот и социјалниот развој на ученикот.

Заради ограничите локомоторни искуства кај учениците со општетен вид, недоволно диференцираните движења, несигурноста при движењето, периодичното емоционално изразување и отсуството на видната контрола на движењата, во наставата по *физичко и здравствено образование*: приоритети треба да бидат стекнувањето на моторното искуство и формирањето на основните навики за исклучително важните движења кои се неопходни во секојдневниот живот. Активностите од оваа програма треба да бидат насочени кон отстранување на стереотипните движења кои се јавуваат поради ограниченото моторно искуство (маниризми, блинцизми, ротацизми и сл.).

Освен навиките за редовно изведување на вежби за јакнење на сопствениот организам, учениците ќе ја осознаат потребата за нивно активно вклучување во различните спортски активности во текот на натамопното образование и нивниот живот.

Предметот *физичко и здравствено образование* е задолжителен и се реализира со по 3 часа неделно, односно 108 часа годишно.



## **2. ЦЕЛИ НА ПРЕДМЕТОТ ВО РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД ОД I ДО III ОДДЕЛЕНИЕ:**

### **Ученикот/ученичката:**

- да го поттикнува развојот на природните локомоторни движења и совладувањето нови движења и моторички вештини;
- да го поттикнува психомоторниот развој и правилното движење на телото во различни положби и движења;
- да формира позитивни ставови кон физичките активности и спортувањето;
- да се поттикнува да го изрази личниот афинитет во одделни психомоторни активности;
- да се оспособува за соработка, тимска работа и фер-плеј однесување при изведување на активностите, игрите во училиштето, како и надвор од него;
- да ја развива способноста за координирано моторичко движење и ориентација во просторот;
- да го развива моторното искуство;
- да ги развива психомоторните способности (димензии) низ игра и физички активности;
- да се оспособува да прави проценка на своите физички можности;
- да се коригира неправилното држее на телото;
- да се ослободува од стрес и напнатост преку организирани физички активности;
- да се запознава и изведува танци и игри во различен ритам и движења;
- да усвојува здравствено-хигиенски знаења и вештини за чување и унапредување на сопственото здравје;
- да се стимулира да ја спречи појавата на маниризми (стереотипни моторни движења) или да работи на нивно ублажување;
- да се стекне со сигурност во сопствените способности за движење;
- да развива способности за позитивно емоционално изразување низ игра и адекватни физички активности.



### **3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО ЈОДДЕЛЕНИЕ:**

#### **Ученикот/ученичката:**

- да се оспособува да прави проценка на своите можности и моторички способности;
- да се оспособува за правилно држење на телото преку соодветни вежби;
- да се оспособи за воспоставување рамнотежа при промените на тежиштето на телото;
- да се оспособува да ракува со предмети со помош на крупните мускулни групи (развиување на манипулативните способности);
- да ги развива моторичките координирани природни движења со раУете и другите делови на телото;
- да ги развива локомоторните способности преку различните форми на движења (преку игра и танци);
- да се воведува и учествува во тимско изведување на вежбите;
- да се оспособува за адекватна моторичка активност при слушањето музика;
- да стекнува сигурност во движењето во микро и макропростор;
- да формира основни навики за исклучително важни движења (неопходни во секојдневниот живот);
- Да го коригира неправилното држеење на телото и да ја спречува појавата на маниризми и/или нивно ублажување;
- да развива способности за позитивно емоционално изразување низ игра и адекватни физички активности.



#### 4. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ТЕМА 1: ЗАПОЗНАЈ СЕ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<b>Ученикот/ученичката:</b> - да се воведе во осознавањето на сопственото тело (изглед); - да формира телесна шема; - да ја развије латерализацијата на телото; - да се поттикне да ги открива движењата на своето тело; - да ги открие сопствените моторички можности со ракете и нозете; - да се запознае со сопствената висина и тежина; - да се поттикнува на другарско однесување, да им помога на другарчињата за откривање на моторичките способности; - да се поттикнува да изведува моторички активности (согласно неговите способности); - да се поттикнува да помога, да соработува и да изразува позитивни емоции во одделението и групата.		- Моето тело  - Движења со ракете и нозете,  - Мојата висина  - Телесна висина,  - Како се движат моите другарчиња?  - телесна тежина.  - Што можам со ракете?  - Што можам со mosto тело?  - Што можам со нозете?	-Го запознава своето тело и разните моторички способности преку различни начини: именува одделни делови на телото; користи разни постапки (тактилно испитување, моделирање); илустрации (пластични – термоформ фолии) и др.; - сами го пргаат (моделираат) своето тело; - сами ги пргаат (моделираат) своите другарчиња во различни положби, откриваат какви движења можат да прават со ракете, прстите на ракете и нозете, движења со нозете, главата итн.; - пргаат и моделираат делови од своето тело: планктограми, дланктограми и други делови од телото поврзани со определени движења; - изведуваат вежби и други движења во различни положби; - се запознаваат со просторот и со одделни спрови и реквизитите со кои ќе вежбаат и играат.	

ТЕМА 2: ВЕЖБИ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПОСТАВУВАЊЕ И ДВИЖЕЊЕ			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да се запознае со просторот (училница, спортска сала и др.);</li> <li>- да се оспособува за моторичко координирано движење во просторот;</li> <li>- да ја развива моториката со насочено и контролирано движење во просторот;</li> <li>- да се оспособува за тимска работа;</li> <li>- да им помога на другарчињата за остварување на задачите;</li> <li>- да го развива естетското чувство при поставувањето;</li> <li>- да сфати и изведува групирање во помали групи;</li> <li>- да учи и да се оспособува за помагање, соработка и изразување на позитивни емоции во одделението и групата.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Групно запознавање со просторот (училница, спортска сала)</li> <li>- Групно поставување на учениците од паралелката пред наставникот</li> <li>- Поставување на учениците во мали групи во обележан простор врста, во врсти по двајца</li> <li>- Поставување на учениците во врста, во врсти по двајца</li> <li>- се движат во колона/колони (имитираат воз во движење);</li> <li>- формираат колона по двајца во почетокот фатени за ради, се движат од едно до друго место во училиштето и надвор од него.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Учениците се поставуваат според одреден ориентир во просторот;</li> <li>- се редат еден зад друг, држејќи се со левата рака за другарчето пред себе (со помош на вртелешка и игра „кон“);</li> <li>- Група,</li> <li>- врста,</li> <li>- колона,</li> <li>- спортска сала,</li> <li>- се поставуваат/ застануваат еден зад друг (на далечни упатства);</li> <li>- се групираат во парови на обележан простор;</li> <li>- се движат во колона/колони (имитираат воз во движење);</li> <li>- формираат колона по двајца во почетокот фатени за ради, се движат од едно до друго место во училиштето и надвор од него.</li> </ul>	

ТЕМА 3: ВЕЖБИ ЗА ОФОРМУВАЊЕ НА ТЕЛОТО И ДВИЖЕЊАТА		
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ
<p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да ги изведува координирано и правилно движењата со ракете, нозете и другите делови на телото;</li> <li>- да го развива телото симетрично;</li> <li>- да ги зајакне моторичките елементи на локомоторниот апарат;</li> <li>- да стекнува способности да умее правилно да изведува вежби за истегнување и лабанење на мускулатурата;</li> <li>- да се оспособува за правилно поставување и заземање адекватна положба за непречено изведување на вежбите (естетско воспитување);</li> <li>- да ја развива перцептивната способност во состав на групата (симетрично и адекватно поставување во просторот);</li> <li>- да учи правилно да ги изведува вежбите во седење, полулежење и лежење на стомак и грб.</li> </ul>	<p><b>АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вежби за симетричен развој и правилно држевье на телото;</li> <li>- Игри за развивање на ситната мускулатура: „Петкамен”, реди ситни колки и други игри со колки, групира семиња или други ситни предмети; игра „Манекени”;</li> <li>- Моторички активности со хартија (сечење, собирање и средување на просторот итн.);</li> <li>- Вежби за јакнење на ситната мускулатура на нозете (учениците одат боси по трева и нерамен терен со песок и камчиња);</li> <li>(Напомена: при игрите учениците да го задржат правилното држевье на телото, особено да се избегнува пасивното држевье на телото и ракете, да се избегнува положбата на наведната глава кон р'бетниот столб (положба вообичаена кај сплите деца), да се избегнува кифотичната положба која е најчеста при играњето на учениците со оптетен вид.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Став петен,</li> <li>- став мирно,</li> <li>- став слободно во место,</li> <li>- расчекорен став,</li> <li>- предрачи,</li> <li>- одрачи.</li> </ul>

ТЕМА 4: ОСНОВИ НА АТЛЕТИКАТА			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да ги развива способностите на локомоторниот апарат за правилна изведба на движењата;</li> <li>- да ги усовршува природните форми на движења;</li> <li>- да ги развива психомоторните способности и да јаjakне скелетната мускулатура поврзана со изведување на основите елементи во атлетиката;</li> <li>- да го јакне скокалиниот зглоб, мускулите на нозете и на карлицата и агилиноста;</li> <li>- да ја развива способноста на прецизно фрлане;</li> <li>- да развива способности и да искачува позитивни емоции и однесување во дружење, групна реализација на задачи во игра.</li> </ul>	<p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Правилно одење,</li> <li>- Одење</li> <li>- Залет - затрчување,</li> <li>- Отскок – отскокнување,</li> <li>- Трчање</li> <li>- Скокање и потскокнување</li> <li>- Досокок – досококнување,</li> <li>- Потклекнување „амортизирање“</li> <li>- Растојање,</li> <li>- Прескокнато,</li> <li>- Фрлане и дофрлане</li> <li>- Индивидуално и групно скокање со јаже</li> <li>- Вежби за движењето на ракете, звучна топка или пlesкање со ракете;</li> <li>- Вежби за движењето на нозете, држењето на трупот и главата;</li> <li>- Учениците ги осознават своите способности за брзото одење, трчање, колку можат да скокнат од место и сл.; игри со големи балони за скокање;</li> <li>- Одење и трчање во определен правец; одење на лево, на десно, напред, назад и сл., одење и трчање во природни услови; игри со имитација како оди меџката,</li> </ul>	<p>- Вежби за правилна изведба на природните форми на движење: правилно одење, движење на нозете и подигање на нозете (да се избегнува влечење на нозете карактеристично кај спепите деца);</p> <p>- вежби за движење со изедначен и долг/кус чекор;</p> <p>- вежби: имитирање на животните;</p> <p>- правилно одење со следење на звучна топка или пlesкање со ракете;</p> <p>- учениците ги осознават своите способности за брзото одење, трчање, колку можат да скокнат од место и сл.; игри со големи балони за скокање;</p> <p>- одење и трчање во определен правец; одење на лево, на десно, напред, назад и сл., одење и трчање во природни услови; игри со имитација како оди меџката,</p>	

	<p>брзане на училиште (брзо одење), како одат пруцињата, се вракам од училиште (бавно одење) итн.;</p> <p>- организира игри: возење со волан, трчање со вртелешка, криенка; прескокнување баричка и сл.;</p> <p>- скокава и потскокнувања, топ-нозе, со една и друга нога;</p> <p>- разни игри со скокавање топ-нозе, со една и друга нога - играње дама и скокава со јаже;</p> <p>- посоконувач од хоризонтален скок и доскок од висина со амортизација-доскокнување;</p> <p>- фрлање топче во далечина и во цел, фрлање пластиична топка во низок кош;</p> <p>- префрлување топка преку ниска мрежа од одбојка;</p> <p>- штафетни игри со елементи на одење, трчање, скокавање, фрлање, прескокнување, дофрлување и префрлување;</p> <p>- организирање игра-кутлање со пластиични и звучни топки и чунчиња.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ТЕМА 5: ОСНОВИ НА ГИМНАСТИКАТА			
ЦЕЛИ	СОДРЖНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<b>Ученикот/ученичката:</b>  - да се способува за движење на своето тело во целина во просторот; - да ги јакне големите мускулни групи на трупот; - да се оспособува за естетско и елегантно држење на телото и делови од него; - да се способува да го одржува здравјето и компактноста на локомоторниот апарат; - да се способува да се движи во одредениот правец; - да ја развива рамнотежата, перцептивните и вестибуларните способности.	<b>Запознавање со гимнастичките справи (ниски: разбој, преда, рипстоли и др.)</b>  <b>Запознавање со гимнастички спрани со качуване, висене и слегување</b>  <b>Тркалање по надолжната оска на телото на душек.</b>  <b>„Клапкалица“ на stomак и на грб</b>  <b>Одење по линии - стесната површина</b>  <b>Одење и лазење по ниска преда</b>	<b>Гимнастичко одење,</b>  <b>тркалане,</b>  <b>клацкалица,</b>  <b>рипстоли,</b>  <b>ниска грела,</b>  <b>низок разбој,</b>  <b>низок шведски сандак.</b>	- Вежби за правилно и безбедно фаќање за справа (наставникот се грижи за безбедноста и запитата при изведувањето на основните гимнастички елементи);  - вежби: елементарни и штафетни игри составени со совладани елементи;
<b>Наскокнување и прескокнувања преку низок шведски сандак</b>	<b>Влечење и надвлеќување, туркане</b>		- игри со надвлеќување или влечење, туркане на предмети и сл.

ЦЕЛИ	ТЕМА 6: ИГРИ	СОДРЖИНИ ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да се поттикнува да учествува во игри;</li> <li>- да се поттикнува да ги почитува правилата на игрите;</li> <li>- да ги развива психомоторните способности, посебно снаодливоста, агилноста, издржливоста, правилната и навремена реакција итн.;</li> <li>- да почитува правила на игра, да помага, соработува, комуниира и дисциплинирано да реализира поставени задачи;</li> <li>- да ги развива способностите за контролирано однесување и искачувanje на емоциите во напреварите, култура во поддршката на својата екипа- навивање;</li> <li>- да усогласува ритам со моторика.</li> </ul>	<p>Народни танци Карактерни игри Елементарни игри</p> <p>Штафетни игри</p>	<p>Народни ора – танци; карактерни игри; елементарни игри; штафетни игри.</p> <p>- вежби: играње елементарни игри, штафетни игри, игри без граници и сл.;</p> <p>- танцови игри проследени со музика;</p> <p>- <i>Игри: „нека бие-нека бие”, лазење и превлевување меѓу предметите; „Ние сме йатиниари”, „Ние сме ѕожарници”;</i></p> <p>- вежби:игри во кои се користат: тобоган, рипстоли, меки душаци и сл.</p>	<p>-Вежби: реализацирање разни игри според интересот на учениците (индивидуално и групно);</p> <p>- игровни натпревари ( игрите се подготвени од изучени и совладани елементи);</p> <p>- вежби: играње елементарни игри, штафетни игри, игри без граници и сл.;</p> <p>- танцови игри проследени со музика;</p> <p>- вежби:игри во кои се користат: тобоган, рипстоли, меки душаци и сл.</p>

## НАСТАВНИ ТЕМИ – ПОДРАЧИА КОИ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОГОВОР СО РОДИТЕЛИТЕ

<b>ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРАЧИЕ 1: АКТИВНОСТИ НА ВОДА</b>			
<b>ЦЕЛИ</b>	<b>СОДРЖИНИ</b>	<b>ПОИМИ</b>	<b>АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ</b>
<p><b>Ученикот /ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да се поттикнува да учествува во активности во водна средина;</li> <li>- да се запознае со основните положби за една од техниките на пливањето.</li> </ul>	<p>Лежење во плитка вода Лазење по плитка вода Одење и трчање во плитка вода Игри со одење, трчање, лазење, четириножно одење по плитка вода и слично Потопување на главата во вода, гледање во вода Првлекување низ „жив тунел“ во плитка вода</p>	<p>Поими од почетните елементи на пливањето, работата со раге, нозе, држане на главата итн.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Активностите се реализираат со посебна пристапност на учителот и учениците;</li> <li>- вежби за адаптирање во водна средина со сигурни движење и исполнување на најразлични задачи;</li> <li>- игри со топка со диференцијација;</li> <li>- игри со мали бротчиња и други играчки кои пливаат;</li> <li>- вежби: основни елементи од обуката за пливање (работа со раге, нозе и сл.).</li> </ul>

ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРАЧЈЕ 2: АКТИВНОСТИ НА СНЕГ			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<p><b>Ученикот /ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да се поттикнува да учествува во активности на снег;</li> <li>- да ја развива координацијата за движење по снег;</li> <li>- да се оспособува за одржување на рамнотежа на телото при лизгањето;</li> <li>- да се оспособува за правилно и безбедно пагање на снег.</li> </ul>	<p>Движење по снег: одење, тапкане – правење патеки-лавиринти</p> <p>Правење Снежко и снежни топки</p> <p>Градење фигури од снег (по избор на Ученикот)</p> <p>Лизгање со санка</p> <p>Основни елементи од скијањето</p>	<p>Од околината и зимската опрема за лизгање</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Правење снежни топки, лизгање и играње; воведување во индивидуално и групно санкање(начини на тргнување и застапување со санка);</li> <li>- воведување во основните постапки за ставање</li> <li>- скији и основните елементи за движење со истите;</li> <li>- вежби: усвојување основни елементи од скијањето.</li> </ul>

ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРАЧЈЕ 3: ВОЗЕЊЕ: ТРОТИНЕТ; ВЕЛОСИПЕД (со 2 или 3 тркала); РОЛЕРИ			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<b>Ученикот /ученичката:</b>  - да се оспособи да одржува рамнотежа при возење на тротинет, велосипед и ролери.  - да се способува за правилно и безбедно управување тротинет, велосипед и ролери.	Возење тротинет Возење трицикли Возење велосипед Возење ролери	Деловите на средствата за возење: - кочење; - педала; - тркала.	- Вежби за совладање на техниката за одржување на рамнотежа и правилно возење; - вежби за запознавање со правилата за безбедно движење во кругот на училиштето; - вежби за обука за правилно управување со средства за возење според интересот на учениците.

ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРАЧЈЕ 5: АКТИВНОСТИ ВО ПРИРОДА: ИЗЛЕТИ И ПЕШАЧЕЊА			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<b>Ученикот/ученичката:</b>  - да го поттикнува интересот за излети и пешачења; - да се способува за безбедно однесување во природа; - да ја развива сколошката свест.	Излети  Пешачења, по рамница и планина (планинарење)		- Вежби: подготвки (во зависност од годишното време за пешачење и/или за излети); - вежби: подготвки за изведување на физичките активности во природа; подготвување посебна агенда – тргнување, престој, враќање од излет и сл.

ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРАЧЈЕ 6: УЧИЛИШТЕН СПОРТ			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<b>Ученикот/ученичката:</b> - да се поттикнува да учествува во училишните спортски активности.	Подготовки, полуутренажен процес и учество во системот на нагревари на малите олимписки игри.		- Учениците се вклучуваат според афинитетот во некој од спортовите, учество во мали олимписки игри.
<b>ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРАЧЈЕ 7: СПОРТСКИ ШКОЛИ И ПРОЕКТИ</b>			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<b>Ученикот/ученичката:</b> - да се воведе во повисоки организациски форми на спортување според афинитетот и интересот; - да ги учи основните елементи од избраниот спорт во спортска школа; - да се поттикнува на тимска работа.	Обуки на основните елементи од спортот во кој се определени учениците.	Поими од спортот во кој се определни учениците	- Учениците се вклучуваат според афинитетот во некој од спортовите (во договор со родителите).

## 5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

При реализација на програмата по *физичко и здравствено образование* се поаѓа од развојните можности, способности и интереси на шестгодишните ученици.

Програмата по *физичко и здравствено образование* нуди широк спектар на активности. Задолжителни активности се: природните движења и основите на атлетиката и гимнастиката, игрите и подрачјата пливање, активности на снег и во природа, активностите со возење и сл. кои како посебни тематски подрачја, според интересот и потребите на учениците, а во договор со родители се реализираат во локалната средина од кои се очекува значителен напредок на локално ниво и користењето на природните услови.

**Важно е** наставникот на првите часови што е можно побргу да воспостави вербална и моторичка комуникација со учениците како паралелка, односно целина во организирано поставување и движење. Наставникот треба да даде јасно и предизно објаснување и на секој ученик да му ги покаже движењата. При објаснувањето на гимнастиките вежби, наставникот се поставува во почетниот став од кој што треба да се почне вежбата и ги изведува сите движења, објаснувајќи ги и овозможувајќи им на децата да ги “видат”, т.е. да ги доцираат. Оваа тема е многу значајна за организирано движење, безбедност и сигурност во извештувањето на потребните активности со паралелката како целина и во организирањето на другите активности во училиштето и надвор од него. Исто така, вежбите за оформување на телото е тема која задолжително се изведува на секој час по *физичко и здравствено образование*.

Многу е битно на самиот почеток на учебната година наставникот да направи снимање на психофизичкиот, емоционалниот и социјалниот статус на секој ученик со цел да подготви индивидуализирано планирање имајќи ги предвид наставните теми и поставените цели, условите за работа во училиштето, индивидуалните интереси и психомоторни способности на учениците. Посебно треба да обрне внимание на здравствената состојба на учениците, особено на оние кои имаат лекарски забрани за целосно или делумно апстинирање од реализација на одредени моторички вежби (пр., очни заболувања кај кои се контраиндиции нагли движења). При ваквите случаи наставникот е должен да ги почитува мислењата и укажувањата на стручните лица. Наставникот посебно внимание треба да обрне на деца со неразвиени и специфични движења како и на децата со стереотипни моторни движења (маниризми, блиндизми, ротацизми и сл.).

Пожелно е уште на првата средба при приемот на учениците наставникот да ги открие (доколку ги има) учениците со забрана или со дозвола за ограничена физичка активност поради прележана болест или болест на срцево-садовниот систем. Наставникот е должен да го почитува лекарскиот наод и препорака, да се консултира дали може и колку може да работи со таквите ученици.

Со оглед на возраста на учениците моторичките активности ќе се реализираат, пред се, преку подвижни игри, со настојување да се задоволат интересите на учениците, да се остваруваат позитивните емоционални ефекти, ученикот да ги почитува своите другарчиња, да им помага и да се развива колективното и групното решавање на задачите, да се развива културата на почитувanje, сознанија за убавото и негуванье на сопственото тело.

Кај учениците со општетен вид на оваа возраст многу е важно да се предизвика интерес за физичкото вежбање бидејќи нивните навики за движење се непостојани. За да се заштврстат тие навики потребно е постојано да се поттикнува интересот за вежбите кои се работат. Формирањето на навиките кај децата со општетен вид за физичките активности го потпомага формирањето на трајни навики за движење.

Вежбите за ориентација, физкултурните вежби и игрите треба да се извршуваат со музика, бидејќи тоа им помага на децата во хармонизацијата и усогласувањето на движењата според ритмот на музиката. Игрите со звучната топка „триангла“ и свонче ги помагаат формирањето на начините за ориентација во просторот својествени на слепите ученици.

Нелознатите движења кај учениците со општетен вид можат да предизвикаат неодлучност па дури и страв и одбивање. Затоа, пред да се дадат нови упатства како да ги изведуваат новите движења наставникот треба претходно да ги спореди со движењата кои учениците ги знаат и, исто така, да ги запознаат со реквизитите (ако движењата се изведуваат со нив). На пр. за подготовка за движење по греда потребно е во почетокот учениците треба да одат по подот околу легнато јаже, по тесна патека, па потоа по греда.

Наставникот треба посебно внимание да посвети на вклучувањето на сите ученици во групните активности, без разлика на нивните способности и полова припадност. Стимулирањето треба да се прави на афирмативен начин, при што се вреднуваат поединечните постигanja на секој ученик како негов личен рекорд. Секој ученик се поттикнува да постигне најмногу што може, а не да се следи однапред утврден стандард. Целта на наставата по физичко и здравствено образование е да се обезбеди атмосфера на релаксација.

При подготовката наставникот треба да обрне особено внимание на рационалното користење на условите за работа. Во годишната подготовка задолжително ги планира наставните теми: Запознај се; Вежби за организирано поставување и движење, Вежби за оформување на телото и движењата; Основи на атлетиката; Основи на гимнастиката, и темата: Игри, со годишен фонд од 108 часа. Наставните теми во соработка со родителите се планираат врз основа на условите за работа во училиштето и локалната средина, родителите се анкетираат, се формираат групи, се подготвува посебна програма за изведба, а ако има потреба покрај наставникот се ангажира и друго стручно лице. Одредени наставни теми се изведуваат во присуство на еден од родители или старател.

## **6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ**

Според поставените цели на наставната програма по *физичко и здравствено образование* наставникот спроведува описно оценување (дијагностичко, формативно, микросумативно и сумативно) при што предвид ги има компонентите:

- усвршување на природните форми на движење, како и учение и совладување на други моторички елементи;
- совладување на елементи од основите на атлетиката, гимнастиката, иприте во согласност со индивидуалните можности;
- редовност, залагање, сработка и помагање на ученикот на часовите;
- фер-плеј однесување на часовите и напреварите, да почитува победа и пораз како нормални појави на напреварите;
- да придонесува во остварување на позитивна групна атмосфера;
- почитување и исполнување на здравствено-хигиенските задачи со неговата облека, пред физичките активности и по нив;
- дисциплина, почитување на куќниот ред на спортската сала и училиштето и исполнување на поставените задачи од страна на наставникот и други елементи кои наставникот ќе ги постави како специфика на условите за работа и остварувањето на локалните интереси, како и договорот со родителите.

За постигната на учениците се води дневник за сите наведени компоненти од кои се извлекува оценката на ученикот. Оценката е описна, во неа се воведуваат елементите кои се поставени со целта на наставната програма по *физичко и здравствено образование*.

## **7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

За реализација на наставната програма по *физичко и здравствено образование* потребна е спортска сала и отворени спортски терени. Нивниот број и големина се регулирани со Нормативот за наставен простор и наставни средства и помагала донесен од министерот за образование и наука.

## **8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР**

Воспитно-образовната работа во право одделение може да ја изведува лице кое завршило:

- Филозофски факултет-Институт по дефектологија, дипломиран дефектолог
- Дефектологски факултет согласно Законот за основно образование

## **9. НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ДОНЕСЕНА НА 21. 06. 2007 ГОДИНА СО РЕШЕНИЕ БР. 10-1009/2, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН ВИД ЈА АДАПТИРАШЕ КОМИСИЈАТА ВО СОСТАВ:**

1. Марија Симонова, советник за посебно образование, Биро за развој на образоването - Скопје
2. м-р Елизабет Солтирова, директор, ОУ „Владо Тасевски“ - Скопје



## 10. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Наставната програма по *физичко и здравствено образование* за прво одделение во десетгодишното основно образование за учениците со општен вид ја донесе

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Бр. 10-1969/з

02.10.2008 год.

Скопје -----

Перо Стојановски,  
министр за образование и наука

